

ДОКУМЕНТЪ - ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМАТАЧНОМУ  
ДОКУМЕНТУ - УДОСТОВЕРЯЩИМЪ СЪДЪРЖАНИЕТО

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМАТАЧНИЯ ДОКУМЕНТ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМАТАЧНИЯ ДОКУМЕНТ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМАТАЧНИЯ ДОКУМЕНТ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМАТАЧНИЯ ДОКУМЕНТ



СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМАТАЧНИЯ ДОКУМЕНТ

# СПИСАНИЕ НА ТРУДОВИ НА ДНУ

# BULLETIN OF PAPERS ASA

ТОМ 24-25 ГОДИШТЕ

2009/2010

ПРИЛЕП

PRILEP

## ИСТРАЖУВАЊА ЗА ГЕНИТЕ И НИВНОТО ДЕЈСТВО ВО НАСЛЕДУВАЊЕТО НА СВОЈСТВАТА КАЈ ТУТУНОТ (Nicotiana tabacum L.)

проф. д-р Ана КОРУБИН - АЛЕКСОСКА,  
 доц. д-р Илија РИСТЕСКИ

### ВОВЕД

Наследувањето на квантитативните својства е условено од полигени т.е. група гени назначени како ефективни фактори. Секој генотип има своя генска конструкција, а ефективните фактори ја комплетираат неговата манифестирајќа. Оценувањето на ефективните фактори е значајно од генетски аспект заради добивање на информации за видот и моќта на гените кои се носители на наследноста на својствата. За оценување на активноста на гените неопходно е да се одреди нивниот број во склоп на еден ефективен фактор, како и нивната природа и јачина на дејство.

Целта на нашите истражувања е, врз база на проучувањата за начинот на наследување на поважните квантитативни својства кај F1 и F2 потомството, да се оценат ефективните фактори и јачината на дејството на различните гени. Добиените сознанија ќе помогнат во изборот на родителски парови и ќе дадат насоки во натамошната селекција за добивање на нови сорти.

### МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Како материјал за работа избраавме четири сорти, од кои три се ориенталски: Прилеп - П 12-2/1, Победа - П-2 и Јака - JV 125/3 (3), и една полуориенталска (Forchheimer Ogrodowy - FO), како и нивните дијалелни крстоски од F1 и F2 генерациите. Врз база на генетските анализи направивме шема која ќе има важност за секој друг дијалел кај тутунот, а и кај многу други култури.

Во 2004 година, во полски услови, во фазата на цветање, со рачно кастрирање и опрашување добивме семе од шест дијалелни комбинации за F1 генерацијата. Наредната 2005 година, во опит со одбраните хомозиготни родителски генотипови и нивното F1 потомство, собравме семе за F2 генерацијата и повторно направивме дијалелни вкрстувања за да се добие семе за F1 генерација. Во 2006 година на опитното поле при Институтот за тутун - Прилеп, поставивме опит по случаен блок - систем во четири повторувања, во кој покрај родителите влегоа и следните шест F1 и шест F2 крстоски: П 12-2/1 x П-2, П-2 x JV 125/3, FO x JV 125/3, JV 125/3 x JV 125/3, JV 125/3 x FO, JV 125/3 x П-2.

расадот го расадивме на нива на 4.06.2006 година, на делувијално-колувијален почвен тип.

Секое повторување зафаќаше околу  $235 \text{ m}^2$  површина. Целиот опит беше поставен на околу  $940 \text{ m}^2$  корисна површина, т.е. вкупната површина (затедно со патеките) изнесуваше приближно  $1100 \text{ m}^2$ .

Во текот на вегетациониот период на тутунот беа применети соодветни агротехнички мерки.

Вигорот на фенотипот во голема мера зависи од дејството на фактите на надворешната средина. Заради тоа информираме дека за време на вегетацијата на тутунот на нива, од мај до септември 2006 година, средномесечната температура изнесуваше  $19,44^\circ\text{C}$ , а вкупната количина на врнежи достигна  $164,1 \text{ mm}$ .

#### - Мерење на особините

Во испитувањата се анализирани следниве особини:

1. Височина на стракот
2. Број на листови по страк
3. Површина на листовите од средниот појас
4. Принос на зелена маса по страк
5. Принос на сува маса по страк

Првите две особини беа испитувани во текот на цветањето на тутунот (крајот на јули и август). Кај родителските генотипови и F1 потомството беа мерени по 100 страка од секое повторување или вкупно 400 страка, а кај F2 генерацијата беа мерени по 200 страка од секое повторување или вкупно 800 страка во целиот опит, и по исто толку листови од средните берби.

Површината на листовите беше добиена со множење на должината со ширината и со коефициентот  $k = 0,6354$  (релативна површина).

Мерењата на приносот на зелена маса беа извршени по секоја берба, а по мерењето на последната берба, за да се добие приносот на зелена маса по страк, беше собрана вкупната тежина на тутунот добиен од секоја парцелка посебно, и поделена со бројот на страковите од кои се береше тутунот. На ист начин беше пресметана и тежината на сув лист по страк, со мерење на тутунот по извршената манипулација и примена на формулите за коригиран принос.

#### - Обработка на резултатите

Добиените податоци од мерењата за секоја особина по комбинации, за F1 и F2 генерацијата, се обработени варијационо-статистички.

Пресметувањето на генетските компоненти и оценувањето на гените е извршено според Jinks (2), Hayman (1) и Mather и Jinks (4).

Генетската оцена се врши преку одредување на бројот на гените ( $k$ ) и јачината на влијанието на поедините адитивни ( $d$ ) и доминантни ( $h$ ) гени, со примена на познати биометрички формули.

Бројот на гените се одредува по следнава формула:

$$k = [d]^2 / D$$

Каде:

$k$  - број на гени

[d] - сума на дејството на бројот на гените по која се разликуваат два родителски генотипа, а при тоа се зема во обзир предзнакот на "d" како резултат на позитивните и негативните алели кои влијаат врз зголемувањето или намалувањето на сумата на дејството на гените.

D - адитивниот дел од варијансата, како последица на адитивното влијание на гените од хомозиготните родители (AA ... aa)

При одредување на бројот на гените, односно при оценувањето на активноста на различните гени, неопходно е да се одреди големината на дејството и природата на поедините гени (доминантни, рецесивни, комплементарни, интерактивни). За таа цел се одредува јачината на адитивното и доминантното дејство на гените за проучуваните својства. Адитивното дејство на гените е пресметано по следнава формула:

$$d = \sqrt{D / k}$$

Аналогно на ова, со примена на изразот на доминантност, одредена е поединечната вредност на  $h$  - алелите:

$$F = k \cdot d \cdot k,$$

од каде што произлегува:

$$h = F / k \cdot d$$

За целосна оцена на дејството на различните гени се користи односот помеѓу вкупниот број на доминантни ( $K_d$ ) спрема вкупниот број на рецесивни ( $K_r$ ) гени кај сите родители:

$$\frac{K_d}{K_r} = \frac{\sqrt{4DH_1 + F}}{\sqrt{4DH_1 - F}}$$

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Резултатите од истражувањата за гените и нивното адитивно и доминантно дејство информираат за непостоење на целосна асоцијација, како и за нееднакво генско дејство во наследувањето на својствата.

Просечниот број гени ( $k$ ), назначени како ефективен фактор, за својството висина на стракот се претставени со вредност помала од единица (од 0.26 - за крстоските каде заеднички родител е сортата П-2, до 0.96 - за крстоските каде заеднички родител е П 12-2/1). Адитивното дејство ( $d$ ) на поединеч-

до 186.91 (кај крстоските каде заеднички родител е FO). Вредностите за (h) кои го означуваат дејството на доминантните алели, кај сите хибриди се негативни, што значи дека доминираат гени на понискиот родител. Резултатите кај F1 крстоските се движат од - 61.53 (каде заеднички родител е FO), до - 12.78 (каде заеднички родител е П 12-2/1), додека кај F2 крстоските, од - 51.19 (за FO), до - 8.19 (за П 12-2/1). (Табела 1).

Ефективниот фактор за наследување на својството број на листови по страк е помал од единица и се движи од 0.27 (за П 12-2/1), до 0.83 (за FO). Адитивното дејство на гените варира од 12.70 (за FO) до 61.30 (за JV 125/3). Доминантното дејство кај сите комбинации е означенено со позитивна вредност, што значи во наследувањето на ова свойство доминираат гени на родителот со поголем број листови. Резултатите во F1 генерацијата се движат од 5.14 (за FO) до 24.78 (за JV 125/3), додека во F2 генерацијата од 3.19 (за FO) до 14.95 (за JV 125/3). (Табела 2).

Бројот на гените кај секој заеднички родител за наследување на својството површина на листовите од средниот појас се движи од 0.27 (за П 12-2/1) до 0.98 (за FO). Адитивното дејство на гените варира од 219.23 (за FO) до 1504.26 (за JV 125/3). Доминантното дејство кај сите комбинации има позитивна вредност, што значи во наследувањето на ова свойство доминираат гени на родителот со поголеми листови. Резултатите кај F1 потомството варираат од 67 (за FO) до 459.7 (за JV 125/3), а кај F2 од 35.21 (за FO) до 241.6 (за JV 125/3). (Табела 3).

Добиените вредности за ефективниот фактор, носители на својството принос на зелена маса по страк, се помали од единица. Најниска просечна вредност ( $k = 0.25$ ) имаат крстоските каде заеднички родител е JV 125/3, а највисока ( $k = 0.94$ ) имаат оние каде заеднички родител е FO. Адитивното дејство на гените се движи од 44.2 (за FO) до 240.66 (за П-2). Доминантното дејство на гените кај сите комбинации е со позитивна вредност, што укажува на доминантност на гени на родителот со повисок принос на зелена маса. Овие вредности за F1 генерацијата варираат од 3.82 (за FO) до 20.82 (за П-2), а за F2 од 6.70 (за FO) до 36.5 (за П-2). (Табела 4).

Бројот на гените носители на својството принос на сува маса по страк се движи од 0.27 (за JV 125/3) до 0.98 (за FO). Адитивното дејство на гените варира од 6.69 (за FO) до 47.14 (за П-2). Доминантното дејство на гените кај сите крстоски во F1 генерацијата има негативни вредности, што е знак за преовладување на гени од родителот со понизок принос на сува маса. Резултатите кај ова потомство се движат од - 2.79 (за П-2) до - 0.4 (за FO). Доминантното дејство на гените кај сите крстоски во F2 генерацијата има позитивни вредности, што е знак за преовладување на гени од родителот со повисок принос на сува маса. Резултатите кај ова потомство се движат од 0.79 (за FO) до 5.66 (за П-2). (Табела 5).

За вкупната оцена на дејството на различните гени се користи односот помеѓу вкупниот број на доминантни према вкупниот број на рецесивни гени кај сите родители (Табела 6). Кај F1 потомството најлошо оценето е својството висина на стракот ( $K_d / K_r = 0.42$ ), што значи дека ова свойство е најнисконаследно и во неговото манифестирање најмногу влијаат еколошките

фактори. Најдобро е оценет бројот на листовите по страк ( $K_d / K_r = 2.09$ ), што значи дека ова својство е окарактеризирано како високонаследно, па промените на надворешната средина имаат слабо влијание врз него. Истата оцена може да се потврди и од резултатите за F2 генерацијата.

**Табела 1. Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство за својството висина на страк во F1 и F2 генерација**

**Table 1. Analysis of gene number (k) and their additive (d) and dominant (h) action for the character height of the stalk in F1 and F2 generation**

| Крстоски<br>Hybrids  | F1 генерација<br>F1 generation |                          |                     | F2 генерација<br>F2 generation |                          |                     |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                      | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$  | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$  |
| 1. П12-2/1 x П-2     | 0.666                          | 35.151                   | -15.011             | 0.666                          | 35.151                   | -9.628              |
| 2. П12-2/1 x JV125/3 | 1.187                          | 26.341                   | -11.249             | 1.187                          | 26.341                   | -7.215              |
| 3. П12-2/1 x FO      | 1.031                          | 28.257                   | -12.067             | 1.031                          | 28.257                   | -7.739              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.961$              | $\bar{d} = 29.916$       | $\bar{h} = -13.776$ | $\bar{k} = 0.961$              | $\bar{d} = 29.916$       | $\bar{h} = -8.194$  |
| 4. П-2 x JV125/3     | 0.074                          | 105.095                  | -44.881             | 0.074                          | 105.095                  | -28.785             |
| 5. П-2 x FO          | 0.040                          | 144.081                  | -61.530             | 0.040                          | 144.081                  | -39.462             |
| 6. П12-3/2 x П-2     | 0.666                          | 35.151                   | -15.011             | 0.666                          | 35.151                   | -9.628              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.260$              | $\bar{d} = 94.776$       | $\bar{h} = -40.474$ | $\bar{k} = 0.260$              | $\bar{d} = 94.776$       | $\bar{h} = -25.958$ |
| 7. П12-2/1 x JV125/3 | 1.187                          | 26.341                   | -11.249             | 1.187                          | 26.341                   | -7.215              |
| 8. П-2 x JV125/3     | 0.074                          | 105.095                  | -44.881             | 0.074                          | 105.095                  | -28.785             |
| 9. JV125/3 h FO      | 0.005                          | 388.407                  | -165.869            | 0.005                          | 388.407                  | -106.381            |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.422$              | $\bar{d} = 173.281$      | $\bar{h} = -74.000$ | $\bar{k} = 0.422$              | $\bar{d} = 173.281$      | $\bar{h} = -47.460$ |
| 10. JV125/3 x FO     | 0.005                          | 388.407                  | -165.869            | 0.005                          | 388.407                  | -106.381            |
| 11. П12-2/1 x FO     | 1.031                          | 28.257                   | -12.067             | 1.031                          | 28.257                   | -7.739              |
| 12. П-2 x FO         | 0.040                          | 144.081                  | -61.530             | 0.040                          | 144.081                  | -39.462             |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.359$              | $\bar{d} = 186.915$      | $\bar{h} = -79.822$ | $\bar{k} = 0.359$              | $\bar{d} = 186.915$      | $\bar{h} = -51.194$ |

**Табела 2. Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство за својството број на листови по страк во F1 и F2 генерација**

Table 2. Analysis of gene number (k) and their additive (d) and dominant (h) action for the character number of leaves per stalk in F1 and F2 generation

| Кретоски<br>Hybrids   | F1 генерација<br>F1 generation |                          |                    | F2 генерација<br>F2 generation |                          |                    |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                       | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$ | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$ |
| 1. П112-2/1 x П-2     | 0.287                          | 19.000                   | 7.682              | 0.287                          | 19.000                   | 4.635              |
| 2. П112-2/1 x JV125/3 | 0.219                          | 21.712                   | 8.779              | 0.219                          | 21.712                   | 5.297              |
| 3. П112-2/1 x FO      | 0.297                          | 18.658                   | 7.544              | 0.297                          | 18.658                   | 4.552              |
| Просек<br>Average     | $\bar{k} = 0.268$              | $\bar{d} = 19.790$       | $\bar{h} = 8.002$  | $\bar{k} = 0.268$              | $\bar{d} = 19.790$       | $\bar{h} = 4.828$  |
| 4. П-2 x JV125/3      | 0.004                          | 152.143                  | 61.515             | 0.004                          | 152.143                  | 37.116             |
| 5. П-2 x FO           | 1.167                          | 9.414                    | 3.806              | 1.167                          | 9.414                    | 2.296              |
| 6. П112-3/2 x П-2     | 0.287                          | 19.000                   | 7.682              | 0.287                          | 19.000                   | 4.635              |
| Просек<br>Average     | $\bar{k} = 0.486$              | $\bar{d} = 60.186$       | $\bar{h} = 24.334$ | $\bar{k} = 0.486$              | $\bar{d} = 60.186$       | $\bar{h} = 14.682$ |
| 7. П112-2/1 x JV125/3 | 0.219                          | 21.712                   | 8.779              | 0.219                          | 21.712                   | 5.297              |
| 8. П-2 x JV125/3      | 0.004                          | 152.143                  | 61.515             | 0.004                          | 152.143                  | 37.116             |
| 9. JV125/3 x FO       | 1.027                          | 10.035                   | 4.057              | 1.027                          | 10.035                   | 2.448              |
| Просек<br>Average     | $\bar{k} = 0.417$              | $\bar{d} = 61.300$       | $\bar{h} = 24.784$ | $\bar{k} = 0.417$              | $\bar{d} = 61.300$       | $\bar{h} = 14.954$ |
| 10. JV125/3 x FO      | 1.027                          | 10.035                   | 4.057              | 1.027                          | 10.035                   | 2.448              |
| 11. П112-2/1 x FO     | 0.297                          | 18.658                   | 7.544              | 0.297                          | 18.658                   | 4.552              |
| 12. П-2 x FO          | 1.167                          | 9.414                    | 3.806              | 1.167                          | 9.414                    | 2.296              |
| Просек<br>Average     | $\bar{k} = 0.830$              | $\bar{d} = 12.702$       | $\bar{h} = 5.136$  | $\bar{k} = 0.830$              | $\bar{d} = 12.702$       | $\bar{h} = 3.099$  |

**Табела 3. Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство за својството површина на листовите од средниот појас во F1 и F2 генерација**

Table 3. Analysis of gene number (k) and their additive (d) and dominant (h) action for the character area of the leaves from the middle belt in F1 and F2 generation

| Кретоски<br>Hybrids   | F1 генерација<br>F1 generation |                          |                     | F2 генерација<br>F2 generation |                          |                     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                       | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$  | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$  |
| 1. П112-2/1 x П-2     | 0.042                          | 1042.904                 | 318.709             | 0.042                          | 1042.904                 | 167.503             |
| 2. П112-2/1 x JV125/3 | 0.014                          | 1780.745                 | 544.192             | 0.014                          | 1780.745                 | 286.010             |
| 3. П112-2/1 x FO      | 0.769                          | 244.558                  | 74.736              | 0.769                          | 244.558                  | 39.279              |
| Просек<br>Average     | $\bar{k} = 0.275$              | $\bar{d} = 1022.736$     | $\bar{h} = 312.546$ | $\bar{k} = 0.275$              | $\bar{d} = 1022.736$     | $\bar{h} = 164.264$ |
| 4. П-2 x JV125/3      | 0.007                          | 2517.001                 | 769.190             | 0.007                          | 2517.001                 | 404.262             |
| 5. П-2 x FO           | 1.173                          | 198.103                  | 60.540              | 1.173                          | 198.103                  | 33.818              |
| 6. П112-3/2 x П-2     | 0.042                          | 1042.904                 | 318.709             | 0.042                          | 1042.904                 | 167.503             |

| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.407$ | $\bar{d} = 1252.669$ | $\bar{h} = 382.813$ | $\bar{k} = 0.407$ | $\bar{d} = 1252.669$ | $\bar{h} = 201.194$ |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 7. П12-2/1 x JV125/3 | 0.014             | 1780.745             | 544.192             | 0.014             | 1780.745             | 286.010             |
| 8. П-2 x JV125/3     | 0.007             | 2517.001             | 769.190             | 0.007             | 2517.001             | 404.262             |
| 9. JV125/3 h FO      | 0.995             | 215.027              | 65.712              | 0.995             | 215.027              | 34.536              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.339$ | $\bar{d} = 1504.258$ | $\bar{h} = 459.698$ | $\bar{k} = 0.339$ | $\bar{d} = 1504.258$ | $\bar{h} = 241.603$ |
| 10. JV125/3 x FO     | 0.995             | 215.027              | 65.712              | 0.995             | 215.027              | 34.536              |
| 11. П12-2/1 x FO     | 0.769             | 244.558              | 74.736              | 0.769             | 244.558              | 39.279              |
| 12. П-2 x FO         | 1.173             | 198.103              | 60.540              | 1.173             | 198.103              | 31.818              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.979$ | $\bar{d} = 219.229$  | $\bar{h} = 66.996$  | $\bar{k} = 0.979$ | $\bar{d} = 219.229$  | $\bar{h} = 35.211$  |

Табела 4. Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство за својството принос на зелена маса по страк во F1 и F2 генерација  
 Table 4. Analysis of gene number (k) and their additive (d) and dominant (h) action for the character green mass yield per stalk in F1 and F2 generation

| Крстоски<br>Hybrids  | F1 генерација<br>F1 generation |                          |                      | F2 генерација<br>F2 generation |                          |                    |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$   | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$ |
| 1. П12-2/1 x П-2     | 0.007                          | 509.914                  | 44.117               | 0.007                          | 509.914                  | 77.327             |
| 2. П12-2/1 x JV125/3 | 0.105                          | 128.141                  | 11.087               | 0.105                          | 128.141                  | 19.432             |
| 3. П12-2/1 x FO      | 1.203                          | 37.885                   | 3.278                | 1.203                          | 37.885                   | 5.745              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.438$              | $\bar{d} = 225.313$      | $\bar{h} = 19.494$   | $\bar{k} = 0.438$              | $\bar{d} = 225.313$      | $\bar{h} = 34.168$ |
| 4. П-2 x JV125/3     | 0.059                          | 171.151                  | 14.808               | 0.059                          | 171.151                  | 25.955             |
| 5. П-2 x FO          | 1.030                          | 40.926                   | 3.541                | 1.030                          | 40.926                   | 6.206              |
| 6. П12-3/2 x П-2     | 0.007                          | 509.914                  | 44.117               | 0.007                          | 509.914                  | 77.327             |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.365$              | $\bar{d} = 240.664$      | $\bar{h} = 20.822$   | $\bar{k} = 0.365$              | $\bar{d} = 240.664$      | $\bar{h} = 36.496$ |
| 7. П12-2/1 x JV125/3 | 0.105                          | 128.141                  | 11.087               | 0.105                          | 128.141                  | 19.432             |
| 8. П-2 x JV125/3     | 0.059                          | 171.151                  | 14.808               | 0.059                          | 171.151                  | 25.955             |
| 9. JV125/3 h FO      | 0.597                          | 53.788                   | 4.654                | 0.597                          | 53.788                   | 8.157              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.254$              | $\bar{d} = 117.693$      | $\bar{h} = 10.183$   | $\bar{k} = 0.254$              | $\bar{d} = 117.693$      | $\bar{h} = 17.848$ |
| 10. JV125/3 x FO     | 0.597                          | 53.788                   | 4.654                | 0.597                          | 53.788                   | 8.157              |
| 11. П12-2/1 x FO     | 1.203                          | 37.885                   | 3.278                | 1.203                          | 37.885                   | 5.745              |
| 12. П-2 x FO         | 1.030                          | 40.926                   | 3.541                | 1.030                          | 40.926                   | 6.206              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.943$              | $\bar{d} = 44.200$       | $\bar{h} = 1182.977$ | $\bar{k} = 0.943$              | $\bar{d} = 44.200$       | $\bar{h} = 6.703$  |

**Табела 5. Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство за својството принос на сува маса по страк во F1 и F2 генерација**  
**Table 5. Analysis of gene number (k) and their additive (d) and dominant (h) action for the character dry mass yield per stalk in F1 and F2 generation**

| Крстоски<br>Hybrids  | F1 генерација<br>F1 generation |                          |                    | F2 генерација<br>F2 generation |                          |                    |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$ | $k = \frac{[d]^2}{D}$          | $d = \sqrt{\frac{D}{k}}$ | $h = \frac{F}{kd}$ |
| 1. П12-2/1 x П1-2    | 0.006                          | 81.826                   | -4.842             | 0.006                          | 81.826                   | 9.828              |
| 2. П12-2/1 x JV125/3 | 0.041                          | 32.179                   | -1.904             | 0.041                          | 32.179                   | 3.865              |
| 3. П12-2/1 x FO      | 1.168                          | 6.063                    | -0.359             | 1.168                          | 6.063                    | 0.728              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.405$              | $\bar{d} = 40.023$       | $\bar{h} = -2.368$ | $\bar{k} = 0.405$              | $\bar{d} = 40.023$       | $\bar{h} = 4.807$  |
| 4. П-2 x JV125/3     | 0.015                          | 53.035                   | -3.138             | 0.015                          | 53.035                   | 6.370              |
| 5. П-2 x FO          | 1.002                          | 6.548                    | -0.387             | 1.002                          | 6.548                    | 0.787              |
| 6. П12-2/1 x П1-2    | 0.006                          | 81.826                   | -4.842             | 0.006                          | 81.826                   | 9.828              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.341$              | $\bar{d} = 47.136$       | $\bar{h} = -2.789$ | $\bar{k} = 0.341$              | $\bar{d} = 47.136$       | $\bar{h} = 5.662$  |
| 7. П12-2/1 x JV125/3 | 0.041                          | 32.179                   | -1.904             | 0.041                          | 32.179                   | 3.865              |
| 8. П-2 x JV125/3     | 0.015                          | 53.035                   | -3.138             | 0.015                          | 53.035                   | 6.370              |
| 9. JV125/3 x FO      | 0.770                          | 7.471                    | -0.442             | 0.770                          | 7.471                    | 0.897              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.275$              | $\bar{d} = 30.895$       | $\bar{h} = -1.828$ | $\bar{k} = 0.275$              | $\bar{d} = 30.895$       | $\bar{h} = 3.711$  |
| 10. JV125/3 x FO     | 0.770                          | 7.471                    | -0.442             | 0.770                          | 7.471                    | 0.897              |
| 11. П12-2/1 x FO     | 1.168                          | 6.063                    | -0.359             | 1.168                          | 6.063                    | 0.728              |
| 12. П-2 x FO         | 1.002                          | 6.548                    | -0.387             | 1.002                          | 6.548                    | 0.787              |
| Просек<br>Average    | $\bar{k} = 0.980$              | $\bar{d} = 6.694$        | $\bar{h} = -0.396$ | $\bar{k} = 0.980$              | $\bar{d} = 6.694$        | $\bar{h} = 0.804$  |

**Табела 6. Однос на вкупниот број доминантни гени спрема вкупниот број рецесивни гени за квантитативните својства кај сите родители во F1 и F2 генерација**  
**Table 6. Ratio between the total number of dominant genes and total number of recessive genes for the quantitative characters of all parents in F1 and F2 generation**

| $Kd = \frac{\sqrt{4DH_1}}{Kr} + F$ | Квантитативни својства<br>Quantitative characters |  |   |   |  |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
|                                    | Висина<br>на страк<br>Height of<br>the stalk      | Бр. листови по<br>страк<br>Number of leaves<br>per stalk | Површина на<br>листи од средјојас<br>Area of the leaves<br>from the middle belt | Принос на<br>зелена маса<br>по страк<br>Green mass<br>yield per stalk | Принос на сува<br>маса по страк<br>Dry mass yield<br>per stalk |
| F1 генерација<br>F1 generation     | 0.42  | 2.09   | 1.99  | 1.54  | 0.72   |
| Ранг<br>Rank                       | 5   | 1  | 2   | 3   | 4  |
| F2 генерација<br>F2 generation     | 0.54  | 1.99   | 1.90  | 1.85  | 1.63   |
| Ранг<br>Rank                       | 5   | 1  | 2   | 3   | 4  |

## ЗАКЛУЧОК

- Со анализа на бројот на гените и нивното адитивно и доминантно дејство се врши оцена на ефективните фактори. Во нашите проучувања, врз потомството на првите две генерации вредностите за ефективните фактори се движат од 0,25 за приносот на зелена маса по страк кај комбинациите каде заеднички родител е JV 124/3, па до 0,98 за површината на листовите од средниот појас и за приносот на сува маса по страк кај крстоските каде заеднички родител е FO. Вредностите за бројот на гените се многу ниски, а тоа значи несигурна оцена на ефективните фактори.

- Дејството предизвикано од адитивните гени е поголемо од она на доминантните кај сите варијанти ( $d > h$ ), од што може да се заклучи дека рецесивните гени имаат предност во креирањето на квантитативните својства.

- Комплетната оцена за гените на родителите претставува однос помеѓу вкупниот број доминантни и вкупниот број рецесивни гени ( $K_d / K_r$ ). Во нашите истражувања, оцената се однесува на гените носители на наследноста на петте анализирани својства: висина на стракот, бројот на листови по страк, површината на листовите од средниот појас, приносот на зелена и приносот на сува маса по страк. Овој однос за својството висина на стракот во F1 и F2 генерацијата, како и за својството принос на сува маса по страк во F1 генерацијата е помал од единица, што е знак за доминантност на послабиот родител. Сите други својства во двете генерации имаат вредност поголема од единица, што укажува на доминантност на појакиот родител во нивното наследување.

- Најниска оцена има својството висина на стракот ( $K_d / K_r = 0,42$  во F1 и  $K_d / K_r = 0,54$  во F2), а тоа покажува дека е најнисконаследно, односно многу варира на промените на надворешната средина. Највисока оцена има својството број на листови по страк ( $K_d / K_r = 2,09$  во F1 и  $K_d / K_r = 1,99$  во F2), заради што е окарактеризирано како високонаследно, односно влијанието на надворешната средина врз неговата манифестираја е многу слабо.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Hayman B.I., 1963 . Models in quantitative genetics. Statis. Gen. and Pl. Breed. Nat. Acad. of Sci. Publ.
2. Jinks J.L., 1954. The analysis of continuous variation in diallel cross of Nicotiana rustica varieties. Genetics, 39.
3. Корубин - Алексоска А., 2004. Сорти тутун од Институтот за тутун - Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола.
4. Mather K., J.L. Jinks, 1977. Introduction to biometrical genetics. Chapman and Hall, London.

## РЕЗИМЕ

Полигените се група гени кои се носители на квантитативните својства што се наследуваат од родителските генотипови на нивните потомства. Дејството на гените се оценува со дијалелна анализа. Трудот опфаќа генски проучувања за наследувањето на: висината на стракот, бројот на листовите по страк и приносот на зелена и сува маса по страк, кај четири родителски парови (Прилеп - П 12-2/1, Победа - П-2, Јака - JV 125/3 и Forchheimer Ogrodowi - FO) и нивните шест F1 и шест F2 крстоски. Вкружувањата беа направени во текот на 2004 и 2005 година. Опитот беше поставен во 2006 година на опитното поле во Институтот за тутун - Прилеп по случаен блок - систем во четири повторувања.

Целта на овој труд е преку оценувањето на ефективните фактори, т.е. бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство, да го одредиме степенот на наследност на својствата, со што ќе дадеме значаен придонес во квантитативната генетика на тутунот. Анализите и проценките се направени со користење на методи и математички модели дадени од B.I. Науман, K. Mather и J.L. Jinks.

Адитивното дејство на гените кај сите варијанти е поголемо од доминантното, што покажува дека во наследувањето на својствата доминираат адитивните гени. Вредностите за ефективните фактори се многу ниски и недоволни за нивна оцена. Најјако дејство на гените има сортата JV 125/3 за својството површина на листови од средниот појас. Позитивните вредности за дејството на доминантните гени во наследувањето на бројот на листови, површината на листовите од средниот појас и зелената маса по страк во двете проучувани генерации, како и за сувата маса по страк во F2 генерацијата, се показател за преовладување на појакиот родител, додека негативните за висина на стракот во двете генерации и за сува маса по страк во F2 генерацијата значат доминантност на послабиот родител.

Добиените резултати се од голем интерес за генетиката и селекцијата на тутунот, а методиките се применливи и за многу други култури.

## SUMMARY

Polygenes are group of genes which are carriers of quantitative traits, inherited from parental genotypes to their progenies. Gene action is estimated through diallel analysis. The paper presents investigations of genes for inheritance of stalk height, leaf number and green mass yield per stalk in four pairs of parents (Prilep P 12-2/1, Pobeda P-2, Yaka YV 125/3 and Forchheimer Orgodowni - FO) and their six F1 and six F2 hybrids. Crossings were made in 2004 and 2005 and the trial was set up in 2006, at a Trial field of Tobacco Institute-Prilep, in a randomized block design with four replications.

The aim of the paper is to define the inheritance of traits by estimation of effective factors number of genes ( $k$ ) and their additive ( $d$ ) and dominant ( $h$ ) effects, which will be a significant contribution to the quantitative genetics of tobacco. Analyses and assessments were made according to methods and mathematical models developed by B.I.Hayman, K. Mather and J.J. Jinks.

The additive gene action in all variants is greater than the dominant one, indicating domination of additive genes in inheritance of the traits. Values of the effective factors are very low and insufficient for their estimation. The highest gene action was recorded in JV 125/3 for the trait area of the middle belt leaves. Positive values of dominant gene actions for inheritance of leaf number, middle belt leaf area and green mass yield per stalk in both generations investigated, and also for dry mass yield per stalk in F2 generation indicate domination of the stronger parent. On the other hand, negative values for stalk height in both generations and for dry mass yield per stalk in F2 generation show a dominance of the weaker parent.

The results obtained are of great interest for genetics and tobacco breeding, and the methods are applicable for many other crops.

**Key words:** tobacco (*Nicotiana tabacum* L.), diallel analysis, inheritance, genotype components, effective factors, additive and dominant gene action

*Author's address:*

Ana KORUBIN-ALEKSOSKA

Tobacco Institute - Prilep

Republic of Macedonia

Tel.: ++ 389 48 412 760

E-mail: anakorubin@yahoo.com

**ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ - ПРИЛЕП  
ASSOCIATION OF SCIENCE AND ART - PRILEP**

**Излегува:** еднаш годишно

**Главен и одговорен уредник**  
**Editor in chief**  
проф. д-р. Љубен Попоски

**Редакциски одбор**  
**Editorial board**  
проф. д-р. Љубен Попоски  
д-р. Гордана Мицеска  
д-р. Владимир Караџоски  
Орде Сливјаноски, проф.  
Билјана Трчкоска, проф.

**Коректура**  
**Proffreader**

**Превод на резимеата на английски јазик**

**Translated into English**

од авторите

**Превод на резимеата на француски јазик**

**Translated into French**

Билјана Трчкоска, проф

**Компјутерска обработка и графичка подготовка**

**За издавачот**  
проф. д-р. Љубен Попоски

**Списание на трудови на ДНУ-Прилеп, бр.24/25, стр.1- ,2008/2009**

**Печати:** "Растер-Ком" - Прилеп

**Тираж:** 300 примероци

**Адреса на Редакцијата на Списанието:**  
ДНУ - 7 500 ПРИЛЕП Горче Петров бб, п.фах.172